

**МЕТАМОРФОЗИС ФОНДАЦИЈА ЗА
ИНТЕРНЕТ И ОПШТЕСТВО Скопје**

**Финансиски извештаи за годината која
завршува на 31 Декември 2015
Во согласност со МСФИ и**

Извештај на независниот ревизор

Јуни 2016, Скопје

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Биланс на приходи и расходи	3
Биланс на состојба	4
Извештај за промени во деловниот фонд	5
Белешки кон финансиските извештаи	6 - 13

До:

Раководството на

**МЕТАМОРФОЗИС ФОНДАЦИЈА ЗА ИНТЕРНЕТ И ОПШТЕСТВО
СКОПЈЕ**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на „Метаморфозис Фондација за Интернет и Општество“ (во понатамошниот текст Фондацијата), кои што го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 декември 2015 година, како и на Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промени во деловниот фонд за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Фондацијата е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До:

Раководството на

МЕТАМОРФОЗИС ФОНДАЦИЈА ЗА ИНТЕРНЕТ И ОПШТЕСТВО

СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи на „Метаморфозис Фондација за Интернет и Општество“ Скопје ја прикажуваат реално и објективно во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Фондацијата на ден 31 декември 2015, како и резултатите на нејзиното работење и промените во фондовите за годините кои завршуваат на тој ден, во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

Скопје, 20 јуни 2016 година

Овластен ревизор
Драган Димитров



„ МЕТАМОРФОЗИС ФОНДАЦИЈА ЗА ИНТЕРНЕТ И ОПШТЕСТВО “- Скопје
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за годината која завршува на 31 декември 2015 и 2014
во илјади денари

	Белешка	2015	2014
Донации	4	45.812	26.942
Трансфер на вишокот на приходи		11.954	13.499
Приходи од продажби	5	739	706
Останати приходи	6	244	468
ВКУПНО ПРИХОДИ		58.749	41.615
Оперативни расходи	7	(32.552)	(29.310)
Капитални расходи	8	(377)	(351)
ВКУПНО РАСХОДИ		(32.929)	(29.661)
Вишок на приходи над расходи пред оданочување		25.820	11.954
Данок на добивка	9	41	-
Вишок на приходи над расходи по оданочување		25.779	11.954

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Фондацијата и се потпишани во негово име од страна на:

Директор
Бардил Јашари

„ МЕТАМОРФОЗИС ФОНДАЦИЈА ЗА ИНТЕРНЕТ И ОПШТЕСТВО“- Скопје

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
за годината која завршува на 31 декември 2015 и 2014
во илјади денари

	Белешки	31 декември 2015	31 декември 2014
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	10	1.320	1.454
Нематеријални средства	11	39	71
		1.359	1.525
Тековни средства			
Побарувања од купувачи	12	28	-
Останати тековни средства и АВР	13	627	485
Пари и парични еквиваленти	14	25.114	11.514
		25.769	11.999
ВКУПНИ СРЕДСТВА		27.128	13.524
ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД			
Деловен фонд			
Деловен фонд	15	1.359	1.524
Вишок на приходи над расходи после оданочување		25.769	11.954
		27.128	13.478
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачите		-	-
Други краткорочни обврски	16	-	46
		-	46
ВКУПНО ДЕЛОВЕН ФОНД И ОБВРСКИ		27.128	13.524

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Фондацијата година и се потпишани во негово име од страна на:

Директор
Бардил Јашари

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ДЕЛОВНИОТ ФОНД
за годината која завршува на 31 Декември 2015 и 2014
во илјади денари

	Деловен фонд	Вишок на прих. над расходи	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2014	1.759	13.499	15.258
Трансфер на вишокот на приходи над расходи од претходна година	-	(13.499)	(13.499)
Набавки	351	-	351
Отуѓување на основни средства	-	-	-
Амортизација	(586)	-	(586)
Амортизација на отуѓени основни средства	-	-	-
Вишок на приходи над расходи	-	11.954	11.954
Состојба на 31 декември 2014	1.524	11.954	13.478
Трансфер на вишокот на приходи над расходи од претходна година	-	(11.954)	(11.954)
Набавки	377	-	377
Отуѓување на основни средства	-	-	-
Амортизација	(542)	-	(542)
Амортизација на отуѓени основни средства	-	-	-
Вишок на приходи над расходи	-	25.769	25.769
Состојба на 31 декември 2015	1.359	25.769	27.128

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2015

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ФОНДАЦИЈАТА

Метаморфозис Фондацијата за Интернет и Општество Скопје (во понатамошниот текст: Фондацијата) е фондација запишана во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основен суд 1 во Скопје под Рег. број 1870 од 25.10.2004.

Работата и активностите на фондацијата се однесуваат на развој на демократијата и просперитет преку промоција на општество базирано на знаења и промоција на користењето на информатичката и комуникациската технологија како алатка за развој на отвореното општество.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Фондацијата се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи се наведени во продолжение на овој текст.

3.1 Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

3.2 Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци, кои можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка. За вредноста на набавените средства истовремено се зголемува деловниот фонд на Фондацијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2015

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.2 Материјални и нематеријални средства (Продолжува)

Ревалоризацијата на долгорочните средства (материјални и нематеријални вложувања) се врши поради повторно вреднување ако инфлацијата на годишно ниво, мерена со пораст на цените на производителите на индустриските. Основица за ревалоризација претставува набавната вредност на средствата.

Ревалоризационата вредност на средствата се утврдува по пат на индексирање.

3.3 Амортизација

Материјалните и нематеријални средства се амортизираат со примена на пропорционалната метода, така што набавната или ревалоризираната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Тековната амортизација на основните средства се евидентира на товар на деловниот фонд.

Употребените годишни стапки на амортизација за 2015 година, кои ги применува Фондацијата изнесуваат: 25% за возила , 20% за електрична и компјутерска опрема, 20% за мебел .

Пресметката на амортизацијата се врши поединечно (не по групи на средства) за секое средство.

3.4 Признавање на приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции значи приходите, односно расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите, односно расходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите, односно расходите се расположливи кога се остварени, односно кога настанале (се наплатени т.е. платени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период, односно обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2015

сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.5 Износи искажани во странска валута (Продолжува)

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари според средниот курс на НБРМ кој важи на денот на трансакцијата.

Девизните средства и обврски во билансот на состојба се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на билансот.

Нето позитивните и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Средните (заклучните) курсеви на денарот спрема странските валути (за една единица странска валута), на 31 декември изнесуваат како што следува:

	<u>2015</u>	<u>Во денари 2014</u>
EUR	61,5947	61,4814
USD	56,3744	50,5604
CHF	56,9583	51,1552

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015
сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4 . ДОНАЦИИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Приходи од донации	45.812	26.942
Вкупно	<u>45.812</u>	<u>26.942</u>

Остварени се приходи од следните донатори:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Фондација Отворено Општество Македонија	14.854	11.517
L'Association des Agences de la Démocratie Locale	851	709
European Commission	11.739	-
Ministry of foreign affairs of Netherland	-	2.468
National Endowment for Democracy	1.380	1.385
USAID	7.164	4.058
Ministry of Finance of RM	-	4.638
Open knowledge foundation	292	1.077
Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Skopje	3.075	-
The Secretary for State and Foreign and Commonwealth - British Embassy Skopje	2.049	-
ЕПИ Центар Скопје	-	159
Младински Образовен Форум (МОФ)	-	931
Cheminonics International Inc	1.211	-
The Balkan Trust for Democracy, Serbia	1.130	-
CA Why Not - Youth Organization	539	-
International Visegrad Fund, Slovakia	493	-
Останати донатори	1.035	-
Вкупно	<u>45.812</u>	<u>26.942</u>

5 . ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Услуги	739	706
Вкупно	<u>739</u>	<u>706</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015
сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6 . ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Финансиски приходи	-	294
Останати приходи	<u>244</u>	<u>174</u>
Вкупно	<u>244</u>	<u>468</u>

7 . ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Потрошени материјали	791	1.209
Потрошена енергија, телефон, гориво	398	387
Други услуги	1.514	2.042
Семинари	593	1.276
Промоции	887	211
Наемнини	1.084	1.477
Банкарски услуги	131	94
Премии за осигурување	75	106
Дневници	635	354
Интелектуални и консултантски услуги	8.023	8.719
Негативни курсни разлики	118	53
Плати	12.733	6.056
Други помошти и давачки	2.653	-
Останати трошоци	<u>2.917</u>	<u>7.326</u>
Вкупно	<u>32.552</u>	<u>29.310</u>

8 . КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Компјутерска опрема и софтвер	<u>377</u>	<u>351</u>
Вкупно	<u>377</u>	<u>351</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015
сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2015	2014
I. Вишок на приходи над расходи	25.820	11.954
II. Непризнаени расходи за даночни цели	405	-
III. Даночна основа	405	-
IV. Намалување на даночната основа	-	-
V. Даночна основа по намалување (III-IV)	405	-
VI. Данок на добивка (V * 10%)	41	-
VII. Вишок на приходи над расходи по данокот (I-VI)	25.779	11.954

10. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Опрема	Мебел	Возила	Вкупно
Набавна вредност на 01 јануари 2014	4.109	245	2.353	6.707
Набавки	351	-	-	351
Ревалоризација	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014	4.460	245	2.353	7.058
Набавки	377	-	-	377
Отуѓување (донација) на средства	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015	4.837	245	2.353	7.435
Акумулирана амортизација на 1 јануари 2014	3.453	193	1.523	5.058
Тековна амортизација	291	23	232	586
Ревалоризација	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014	3.633	216	1.755	5.604
Тековна амортизација	260	19	232	511
Состојба на 31 декември 2015	3.893	235	1.987	6.115
Нето сегашна вредност на:				
- 31 декември 2015	944	10	366	1.320
- 31 декември 2014	826	29	599	1.454

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015
сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

11. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност на 01 јануари 2014	276	276
Набавки	-	-
Состојба на 31 декември 2014	276	276
Набавка	-	-
Состојба на 31 декември 2015	276	276
Акумулирана амортизација на 1 јануари 2014	165	165
Амортизација	40	40
Состојба на 31 декември 2014	205	205
Амортизација	32	32
Состојба на 31 декември 2015	237	237
Нето сегашна вредност на:		
- 31 декември 2015	39	39
- 31 декември 2014	71	71

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	2015	2014
Побарувања од купувачи во земјата	28	-
Салдо на 31 декември	28	-

13. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	2015	2014
Аванси на вработени	491	453
Останати побарувања	136	32
Салдо на 31 декември	627	485

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2015
сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Жиро сметка	6.581	8.135
Девизна сметка	17.025	3.050
Парични средства на бизнис картица	1.464	134
Благајна	44	195
Салдо на 31 декември	<u>25.114</u>	<u>11.514</u>

15. ДЕЛОВЕН ФОНД

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Деловен фонд	1.359	1.524
Состојба на 31 декември	<u>1.359</u>	<u>1.524</u>

Промените на фондовите и резервите се наведени во Извештајот за промени на деловниот фонд прикажан на страна 5.

16. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Останати краткорочни обврски	-	46
Салдо на 31 декември	<u>-</u>	<u>46</u>

16. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Со состојба на 31 декември 2015 година Фондацијата нема вонбилансна изложеност.

17. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

